

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 2

Год. XIX

10 март 2016 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

37-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот план за обуки на административните службеници од општина Василево за 2016 г.....03
2. **ОДЛУКА** за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.....03
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ “Атанас Нивичански” Нова Маала за учебната 2015/2016 г.....04
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев” Василево за учебната 2015/2016 г .....05
5. **ПРОГРАМА** за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.Македонија на подрачјето на О. Василево за 2016 г.....05
6. **ОДЛУКА** за утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот.....10
7. **ОДЛУКА** за одобрување на помош во градежни материјали за оградување на турските гробишта во с Нова Маала.....11
8. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Анка Пешева од с. Владиевци.....12
9. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Црковен одбор Св. Спас Дукатино.....12

10. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на ловечко друштво Фазан Василево.....13
11. **ОДЛУКА** за давање на користење на соблекувална во с. Ангелци .....14
12. **ОДЛУКА** за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка “Прва Радост” Василево за прием на повеќе деца од предвидениот капацитет.....14
13. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – помошен објект за К.П. бр. 763/3 во КО Градошорци вон гр.....15
14. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – Стовариште на К.П. бр. 982 во КО Доброшинци вон гр.....16

### **Градоначалник на општина Василево**

15. **РЕШЕНИЕ** бр 1/2016г за потреба од јавна набавка.....16
16. **РЕШЕНИЕ** бр 2/2016г за потреба од јавна набавка.....17
17. **РЕШЕНИЕ** бр 3/2016г за потреба од јавна набавка.....18
18. **РЕШЕНИЕ** бр 4/2016г за потреба од јавна набавка.....18

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-490/2  
01.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.02.2016 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2016 година

1. Се усвојува Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2016 година.

2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2016 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-490/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-491/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 34 од правилникот за сметководство и буџетски корисници ("Службен весник на РМ" бр.28/03), и член 21 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 29.02.2016 година го донесе следната

### ОДЛУКА

За отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево

#### Член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2016 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

#### Член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука

## Член 4

Отпишувањето и расходувањето на основни средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.

## Член 5

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситен инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување. Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребаат за друга намена за потребите на општината или се уништат и исфрлат на отпад)

За својата работа Комисијата е должна да состави записник и истиот да го достави до Градоначалникот на Општина Василево.

## Член 6

Донесување на ова Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и

- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Василево.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања на општина Василево.

## Член 7

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево“

Бр.08-491/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

## РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2014/2015 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2015 година.

Бр.09-4086/2  
29.12.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.02.2016 година донесе,

## ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2015/16 година

1. Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2015/16 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2015/16 година

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-492/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2015/2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-493/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 29.02.2016 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2015/16 година

1. Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2015/16 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2015/16 година

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-493/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-494/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 89 од законот за градежно земјиште ( Сл.весник на Р:М бр.17/2011 од 11.02.2011), член 36 од Законот за локалната самоуправа (сл.весник на Р.М 5/2002) и чл. 21 од статутот на Општина Василево (сл.гласник бр.04/03,08/06 □ 09/10) Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната:

### ПРОГРАМА

за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2016 година

### Вовед

#### • Општ дел

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (сл.весник на Р.М. бр.17/2011) градежното земјиште може да биде во сопственост на Р.М., општините, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на

користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште во атарот на општина Василево, донесува Советот на општина Василево.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Р.М.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините на градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Р.М. може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Р.М. а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес и го врши општината. Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и не уредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изградено објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуродено е земјиштето на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка документација.

На територијата на Општина Василево, се стационирани седумнаесет населени места и тоа: Василево, Пиперево, Градашорци, Ангелци, Седларци, Едрениково, Владиевци, Сушево, Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала, Чанаклија, Радичево, Дукатино, како и Трибичино, Нивичино и Варварица кои скоро се иселени. Седиштето на Општината е во населбата Василево. Населеното место Василево со Одлука бр. 07-333/1 од 02.06.1999 година е покриено со Генерален

урбанистички план за село, населено место Сушево со Општ акт со Одлука бр.07-683/2 од 15.12.1998 година, населено место Нова Маала со Општ акт со Одлука бр.07-374/1 од 14.07.2000 година, населените места Ангелци и Градашорци со Општ акт со Одлука бр.07-133 од 01.08.1997 година, населено место Владевци со Урбанистичка документација со Одлука бр.02-2876/1 од 23.06.1971 година, населено место Пиперево со Урбанистичка документација со Одлука бр.02-867/1 од 31.12.1987 година а за населените места Добрашинци, Седларци, Чанаклија, Едрениково, Радичево и Дукатино постои градежен опфат за населено место, по кои согласно законските прописи се издава документација за градба. Општина Василево има донесено Урбанистички план вон населено место – село Градашорци со Одлука бр.07-1602/1 од 06.11.2006 година, Урбанистички план вон населено место Градашорци за стопански комплекс за производно, дистрибутивно-откупен центар за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи на дел од КП бр.386, м.в Гладно Поле, КО Градашорци.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или повеќе катастерски парцели. Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект а биде подзена или надземна градба за инсталаци од комуналната инфраструктура.

Прометот на градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на РМ може да се оптуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, размена или да се востановат други стварни права.

- Просторен опфат и предмет на Програмата  
Предмет на програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Р.М што се наоѓа на територијата на општина Василево дефинирана според територијалната организација на РМ, за време на календарската 2016 година.  
За да може да се врши отуѓување, давање под закуп на градежното земјиште изработена е мапа на општината со локации на државното градежно земјиште.  
Важен фактор на оваа постапка е и категоријата урбанистички план односно урбанистички ланови врз основа на кои се издава одобрение за градба.  
Во текот на годишната програма за 2016 година се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на РМ да бидат градежните парцели што се наоѓат на териториите на следните населени места и локалитети,

#### 1. Градашорци вон населено место

- Населеното место Василево – пред донесување на урбанистички план
- Населеното место Пиперево – пред донесување на урбанистички план
- Населеното место Владиевци – пред донесување на урбанистички план
- Населеното место Ангелци и Градашорци – пред донесување на урбанистички план

- Основни за изработка на програмата

- Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежно земјиште се Закон за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 5/202 ), Закон за градежно земјиште (Сл.Весник на РМ бр 17/2011 од 11.02.2011 ) и член 21 од Статутот на Општина Василево (Сл.Гласник бр.04/03,08/06 □ 09/10)

-Основни плански документи

Други документи потребни за изработка на Програма се следните стратешки развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- Стратегија на рурален развој на Општина Василево за плански период од 2007 година до 2017 година со визија Општината Василево –посакувано место за жителите ,инвеститорите и туристите со погодни услови за брз социјален ,економски и културен развој,развиена инфраструктура и чиста и здрава животна срединаи цел.Постигнување на одржлив развој на руралните подрачја.
- Рурален туристички акциски план за општините Ново село ,Василево, Босилово и Струмица односно регионот Струмица за за плански период од 2007 година до 2017 година со главана цел за развој на регионален плански туризам заснован од визијата за туризмот Регионот Струмичка котлина – препознатлива еколошка чиста средина ,со природни реткости ,развено туристичка инфраструктура со развиена туристичка понуда со традиционална храна.
- Генерален урбанистички план на Василево, усвоен на советот на општина Василево со Одлука бр.07-333/1 од 02.06.1999година.  
Урбанистички план за вон населено место Градашорци, усвоен од Советот на општина Василево со Одлука бр.07-1602/1 од 06.11.2006година.

Лица вклучени во изработка на Програмата

-Бранко Андонов, дипломиран економист, советник-комунален инспектор

-Симона Шонтевска, дипломиран инженер архитект, соработник за уредување на градежно земјиште

-Убавка Стојчева, дипломиран правник, соработник за утврдување на наплата на доноци и такси

-Ацо Митев, дипломиран економист, соработник во одделение за финансии.

## ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели на Програмата
  - Општи цели на Програмата
    - Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој на населените места.
  - Конкретни цели на програмата за населени места, урбани блокови и локалитети.
    - Заинтересираните граѓани во изградба на сопствени простории за обавување на предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно усвоената урбанистичка документација за населените места, а со тоа да придонесат за развој на свето населено место, преку користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување подобри услови за живеење.
2. Обем и преглед на градежното земјиште што е предмет на Програмата (групирани по урбанистички план)
  - Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет.
  - Графички прилог со обележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на градежните парцели.
  - Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање

Табела за следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето(основна класа)
- Намена на земјиштето(опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела - Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на изграденост
- Максимално дозволена површина

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен,и
- Вкупна почетна/утврдена цена

Б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето(основна класа)
- Намена на земјиштето(опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимална дозволена висина
- Катност
- Почетна/утврдена цена по м2 за годишна закупнина
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина и
- Времетраење на закупот

В. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање краткотраен закуп по пат на јавно надавање

Табела со следните информации:

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимално дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и
- Времетраење на закупот

Г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство

Табела со следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето (основна класа)
- Намена на земјиштето (опис)
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела -
- Површина за градба
- Бруто развиена површина



- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност на земјиштето
- Максимално дозволена висина
- Катност
- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП)
- Заинтересирано правно лице (компанија)
- Предвидени услови за договорот

### 3.Маркетинг стратегија за промоција на градежно земјиште што е предмет на оваа Програма

- Дефинирање на целна група за одделни групи на градежни парцели
  - Определување на маркетинг стратегија започнува со дефинирање на целната група на инвеститори т.е претпоставување на заинтересираните страни за купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.
  - Со оглед на различна намена и местополжба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор опфатен со урбанистички планови.
  - Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи на државно градежно земјиште и идни инвеститори на објекти односно ја претставуваат целната група на активностите од маркетинг стратегијата.
- Дефинирање на најфикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
  - Идентификувањето на најфикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, е преку разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од расположливите ресурси на општината, во однос на постоењето на претходно наведените можности за маркетинг промовирање.
- Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата
  - Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи на оптуѓување, односно давање под закуп на

градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната програма да се објават на турнуса, према заентересираноста на граѓаните.

- Секој турност би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓат во состав на одредени населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објават во кој турнос и кога би се реализирала објавата за тој турнос.
  - Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
    - Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а при тоа запазувајќи го законскиот минимум на јавно огласување.
    - Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна инфомација на вистинска адреса.
  - Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
    - Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за оптуѓување на земјиштето.
- ### 4. Динамика на реализација на програмата
- Број на турнуса за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и раподелба на градежните парцели на турноси
    - Со цел минимизирањето на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за оптуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени на оваа годишна програма за оптуѓување во 2016година т.е давање под закуп, да бидат во четири турнуса за повеќе локалитети во општина Василево.
  - Пропишување на условите за наддавање
  - Определувањето на висината на депозитот за учество од минимум 10 %,

определување на интернет страницата на која ќе се врши наддавањето, одредување на услови за учество и пропишување на други обврски, или наведување на останатите релевантни информации во врска со наддавањето, ќе го врши комисијата за спроведување на отуѓувањето на градежното земјиште во согласност на законските прописи од таа област.

- Лица надлежни за реализација на програмата
- Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе биде надлежна за реализација на програмата.

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на програмата (приходна страна на програмата)

- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативна за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет и во согласност со правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во сл. весник а издаден од министерството за транспорт и врски.

6. Проценка на финансиските сретства потребни за реализација на програмата (Расходна страна на програмата)

-Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

1. Трошоците по основ на администрирање на постапките за одтуѓување, односно давање под закуп градежно земјиште;
2. Трошоци по основ на експропријација;
3. Трошоци по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица;
4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на одтуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

## 7. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.

- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка исто по која се донесува.

- За спроведување на оваа програма надлежен е Градоначалникот на општината.

- Програмата влегува во сила од денот на објавувањето на Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-494/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

## РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-495/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен весник на ОВ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.02.2016 година ја донесе следната:

### ОДЛУКА

За утврдување на надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево и утврдување на надомест за истиот

#### Член 1

За надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на општина Василево се именува лицето Иван Делев – дипломиран инженер архитект од Струмица.

За извршената работа на надворешниот член му следува **24.000,00** денари годишно сметано од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во службен гласник на општина Василево.

Бр.08-495/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на помош во градежни материјали за оградување на турските гробишта во с.Нова Маала, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-496/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.02.2016 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за одобрување на помош во градежни материјали за оградување на турските гробишта во с.Нова Маала

#### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува помош во градежни материјали во износ од 10.000 денари за оградување на турските гробишта во с.Нова Маала.

#### член 2

Помошта утврдена во член 1 се одобруваат за оградување на турските гробишта во с.Нова Маала.

#### член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2016 година

#### член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-496/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Анка Пешева од с.Владиевци, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-497/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево" бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.01.2016 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Анка Пешева од с.Владиевци

#### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 5.000,00 денари на Анка Пешева од с.Владиевци.

#### член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Анка Пешева од с.Владиевци за издавање на книгата „Дрво без корен,, .

#### член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на Анка Пешева од с.Владиевци трансакциона сметка 210501641520670 депонент Тутунска Банка со ЕМБГ 0202987499003 .

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-497/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Црковен одбор „св. Спас „ Дукатино, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-498/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево" бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.01.2016 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Црковен одбор „св. Спас „ Дукатино

#### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски

средства во износ од 10.000,00 денари на Црковен одбор „св. Спас „ Дукатино.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Црковен одбор „св. Спас „ Дукатино за приклучок на електрична енергија во верскиот објект .

член 3

Средствата ќе се исплатат на следната сметка 370041200270460 со ЕДБ 4030998349207 .

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-498/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**Р Е Ш Е Н И Е**

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиска помош на Ловното друштво „Фазан,, Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-499/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на **29.02.2016** година ја донесе следната,

**ОДЛУКА**

за одобрување на финансиски средства на ловечкото друштво „Фазан “ - Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 35 000 денари на ловечкото друштво „Фазан “ - Василево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на ловечкото друштво „Фазан “ - Василево за организирање на Ловечка вечер на ден 08.03.2016 година.

член3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2016 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-499/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за давање на користење на соблекувалната во с.Ангелци, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.02.2016 година**.

Бр.09-500/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 29.02.2016 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за давање на користење на соблекувалната во с.Ангелци

#### член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува **давање на користење на соблекувалната во с.Ангелци**.

#### член 2

Овој објект се дава на користење на Пинпонгарскиот клуб Астраион спорт плус од Струмица за период од 2 (две) години без надомест.

#### член 3

Пинпонгарскиот клуб Астраион спорт плус од Струмица би го користел за одржување на тренинзи на членовите – лица со телесен инвалидитет.

#### член 4

Пинпонгарскиот клуб Астраион спорт плус од Струмица кон објектот треба да се однесува како совесен домаќин.

#### член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-500/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост” - Василево за прием на повеќе деца од предвидениот капацитет, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година

Бр.09-501/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка б од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и

09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ОДЛУКА

за давање согласност на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ -Василево за прием на повеќе деца од предвидениот капацитет

1.Советот на општина Василево дава согласност на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ – Василево за прием на повеќе деца од предвидениот капацитет на градинката поради пријавените повеќе деца за прием во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост“ –Василево.

2. Овој Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-501/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-помошен објект на К.П.бр.763/3 во КО Градошорци вон гр., што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09–502/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

### ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-помошен објект на К.П.бр.763/3 во КО Градошорци вон гр.

#### Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-помошен објект на К.П.бр.763/3 во КО Градошорци вон.гр со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Миленкова Виолета од Струмица.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-502/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-Стовариште на К.П.бр.982 во КО Доброшинци вон г.р, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 29.02.2016 година.

Бр.09-502/2  
01.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

### ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-Стовариште на К.П.бр.982 во КО Доброшинци вон г.р

### Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-стовариште на К.П.бр.982 во КО Доброшинци вон.гр со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Цонев Георги од с.Доброшинци.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-503/1  
01.03.2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,78/15 и 192/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ** бр.01/2016  
за потреба од јавна набавка

### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од sukcesивна набавка на материјали за сервисирање на уличното осветлување на Општина Василево.

### Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки.



**Член 3**

Процентата вредност на набавката е 2.242.000,00 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Симона Шонтевска - претседател;
- Велика Ѓоргиевска- зам.претседател;
- 

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Тони Ристов -член;
- Зора Коларова -зам.член.

**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–318/1  
04.02.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130 /14,180/14,78/15 и 192/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.02/2016**  
**за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга - набавка на вршење на стручен надзор над градба на градежни објекти во општина Василево за 2016 година (сукцесивна набавка) .

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130 /14,180/14,78/15 и 192/15).

**Член 3**

Процентата вредност на набавката е 1.180.000,00 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Симона Шонтевска -претседател;
- Славе Андонов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Бранко Андонов - зам.член;
- Велика Ѓоргиевска -член;
- Ацо Митев -зам.член.

**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–337/1  
08.02.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ., бр.27/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија, бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ., бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.03/2016  
за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на изградба на повеќенаменско спортско игралиште во с.Дукатино.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки.

**Член 3**

Проценетата вредност на набавката е **3.304.000,00** денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Симона Шонтевска - претседател;
- Ацо Митев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Тони Ристов - член;
- Зора Коларова - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Бранко Андонов -зам.член.

**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–398/1  
18.02.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ., бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12,15/13,148/13,160/13,28/14,43/14,130 /14,180/14,78/15 и 192/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.04/2016  
за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга за осигурување на имотот на општина Василево, имотот на ООУ Гоце Делчев с. Василево, имотот на ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала и имотот на ЈОУДГ „Прва радост “ Василево за период од 1 (една) година.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки.

**Член 3**

Проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена- 100 бода

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три)

члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### **Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Симона Шонтевска - претседател;
- Симона Шонтевска - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Блажо Стоилков - зам.член;
- Велика Ѓоргиевска -член;
- Зора Коларова -зам.член.

#### **Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,,.

Бр.09-5091  
02.03.2016г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р